



Уникатни веб-страници и профитабилни онлајн продавници

Внимателен и креативен веб дизајн засилен со најновите технологии и сервиси



Наши дизајни

Листа на изработени веб-сајтови



Веб дизајн

Без гримки !!!

Нашиот експертски тим ќе ви го изработи посакуваниот веб сајт и истотака ќе го одржува. Дизајнот ќе биде модерен, но исто така лесен за употреба и интуитивен. Корисниците треба да можат лесно да ги најдат информациите или производите што ги поставувате.



Супер брз и стабилен веб хостинг

Фокусирајте се на она што е важно, управувањето и растењето на вашиот бизнис без да се грижете за брзината или оптоварувањето на серверот.



Административен пристап

Добивате административен пристап преку кој можете лесно да управувате со содржината на сајтот, категориите, производите, данокот, испораката, да ја следите посетеноста и многу други придобивки.

Продажбата онлајн е олеснета



Интегрирана кошничка и плаќање

Софтверот на Woocommerce е поставен автоматски кога ја креираме вашата онлајн продавница за да можете веднаш да започнете со продажба.



Следење на вашиот инвентар и управување со понудата.

Управувајте со стотици производи. Прикажете го на клиентите бројот на преостанатите ставки.



Поедноставено Управување со испораката и даноките

Покажете ги трошоците за испораката и даночните стапки на вашите клиенти. Дури и купони за попуст за поттикнување на продажбата.

Еднократна изработка, веб хостинг и одржување на веб сајт 1 год

[Светли во PDF](#)

КАРАКТЕРИСТИКИ	Starter	Bisness	Pro	Ultimate
	800 ден /МЕСЕЧНО	1000 ден /МЕСЕЧНО	1500 ден /МЕСЕЧНО	2000 ден /МЕСЕЧНО
Број на јазици	1	1	до 2	до 3
Мени хоризонтално :Почетна, За нас, Производи, Услуги, Контакт	✓	✓	✓	✓
Мени вертикално :Категории на производи или услуги	✓	✓	✓	✓
Број на дополнителни страници со содржина	до 10	до 50	до 200	Неограничено
Број на информации - текстови, фотографии, анимирани слики	Неограничено	Неограничено	Неограничено	Неограничено
Интерактивна контакт мапа	✓	✓	✓	✓
Мобилна верзија	✓	✓	✓	✓
Образец за контакт	✓	✓	✓	✓
Алатка за пребарување	X	✓	✓	✓
Безбедносен сертификат	✓	✓	✓	✓
Членство	X	✓	✓	✓
Е-Трговија	X	✓	✓	✓
Број на деловни е-маил адреси	до 2	до 5	до 20	до 50
Број на производи и услуги	до 100	до 500	до 1500	до 3000
Наплата преку банков налог	X	✓	✓	✓
Наплата во готово при прием на нарачка	X	✓	✓	✓
Наплата преку платежна картичка	X	✓	✓	✓
Мод на каталог.	✓	✓	✓	✓
Систем за резервации - Booking	X	X	✓	✓
Следење на вашиот инвентар.	X	✓	✓	✓
Управување со испораката и даноците	X	✓	✓	✓
Акции и купони за попуст	X	X	✓	✓
	9600 ден /годишнс	12 000 ден /годишн	18 000 ден /годишн	24 000 ден /годишн
	Нарачај	Нарачај	Нарачај	Нарачај

Во цената е вклучено

Еднократна инсталација на темплејт по ваш избор	Поставување на www.cloudflare.com за поголема брзина и сигурност	Поставување на Google, Yahoo, Bing
Еднократно внесување до 20 производи или услуги	Еднократно внесување на содржина во страниците (Почетна, За нас, Производи, Услуги, Контакт)	Еднократно сетирање на данокот и испораката
Еднократно внесување до 20 категории	Еднократна изработка до 3 слајдери	Корисничка поддршка за креирање и едитирање на категории
Еднократна изработка на лого	Еднократна инсталација до 3 модули по ваш избор	Еднократно внесување до 10 атрибути
Корисничка поддршка за внесување на производи или содржина	Корисничка поддршка за креирање на атрибути	Корисничка поддршка за креирање на купони за попуст
Корисничка поддршка за управување со испораката и данокот	Креирање деловни е-маил сметки	Обезбеден брз и стабилен веб- хостинг.
Тековно сервисирање и надградба на веб-софтвер и модули.	Тековно сервисирање и одржување на деловни е-маил сметки	Тековно сервисирање на база на податоци која ја користи динамичниот веб-сајт.

Дополнителни услуги

Внес на содржина, производи, категории, атрибути

Внес на содржина	Креирање на производ	Креирање на категории	Креирање на атрибути	Креирање на купони за попуст
200 денари	50 денари	50 денари	100 денари	100 денари

Графички дизајн

Графички дизајн на лого	Графички дизајн на слајдер	Графички дизајн на слика
1800 денари	1600 денари	1600 денари

Ревизии, инсталација на модули, сетирање

Целосна ревизија на веб-сајт	Ревизија на една страница	Инсталација и сетирање на модул	Инсталација на темплејт	Сетирање на данокот и испораката
30 % од вредност на пакетот	1500 денари	1400 денари	2000 денари	1400 денари

Рекламирање на социјални мержи и гугле

Рекламирање на фејсбук	Рекламирање на гугле	Рекламирање на мобилен
30 % од вредноста на кампањата	30 % од вредноста на кампањата	30 % од вредноста на кампањата

За реализација на проектот се потребни од 7 до 10 дена

Информации кои се потребни за да се започне со проектот.

1. За нас (биографија на компанијата од кога е основана, што нуди, и по што е препознатлива)
2. Контакт (работно време, адреса/и, телефони за контакт, е-маил адреси)
3. Категории (да се достават имињата категориите во кои ќе бидат сместени услугите или производите)
4. Корисни слики (слики од вашата компанија, како и производите и услугите кои ги нудите)
5. Ваши страни и линкови на facebook, twitter, instagram, Skype

За овој проект важат општите услови на Азгар Долеп Штип

DELL

CISCO

HP

AMD

Smartefit

Intel

Windows

Linux

VMware

Наши Услуги:

Веб Хостинг
Регистрација на домени
Професионална изработка на веб страни
Обука за веб-дизајнери
Обука за работа со Drupal и Joomla

Зошто сме најдобри:

Моен хардвер
Најбрза услуга
Стручен експертски тим
Обезбедена техничка поддршка
Бесплатна инсталација на орнети
Проверка на ранг на веб-сајт

За нас:

АЗГАР Долеп Штип
Ул. Кирил и Методиј бр 20 Штип
Телефон: 021 80 69 85

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА И НАПЛАТА:

Контакт
E-mail: info@arkatos.mk
Телефон: 021 80 69 85
E-mail: info@arkatos.mk

Прошљава
f t in